

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за РО на РМ -пречистен текст(Сл. весн.на РМ бр. 167/2015), Закон за јавни претпријатија (Сл. весн.на РМ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14) и Закон за вработените во јавен сектор член 20-г (Сл.весн.на РМ бр.27/14) ЈКП,„Водовод“-Битола согласно потребата од вработување на 2 извршители на неопределено време ЈКП,„Водовод“-Битола објавува :

Ј А В Е Н О Г Л А С бр.01/2021
За прием на 2 (два) извршители на неопределено време

Се распишува јавен оглас за засновање работен однос на неопределено време за следните работни места :


1. Управител за контрола на квалитет и технички прием на опрема КДР 03 05 А01 002-1 (еден) извршител со најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен-Машинство, Електротехнички науки или Информатика, за нивото А1 најмалку четири години работно искуство во структурата, од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во структурата, од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор, на неопределено време.

-За работното место под реден број 1 (еден) **Управител за контрола на квалитет и технички прием на опрема КДР 03 05 А01 002** дневното работно време од понеделник до петок ќе трае од 7:30 до 15:30 часот. Основна нето плата изнесува **34.855,00денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.

-Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2021 година се :
1 (извршител) –Македонец/ка.

2. Одговорен сообраќаен инженер КДР 03 05 Б01 127- 1 (еден) извршител, за нивото Б1 стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен-Сообраќај, за нивото Б1 најмалку три години работно искуство во структурата, на неопределено време.

-За работното место под реден број 2 (два) **Одговорен сообраќаен инженер КДР 03 05 Б01 127- 1 (еден) извршител** дневното работно време од понеделник до петок ќе трае од 7:30 до 15:30 часот. Основна нето плата изнесува **28.366 денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.



-Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2021 година се : 1 (еден) извршител -Македонец(ка) 1.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните **општи услови**:

- Да е државјанин на РМ
- Активно да го користи македонскиот јазик
- Да е полнолетен
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните **посебни услови**:

- Да има соодветни стручни квалификации за работното место
- Да има соодветно работно искуство потребно за работното време
- Да поседува посебни работни компетенции потребни за работното место

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар, не постари од 6(шест) месеци од денот на издавањето:

- Уверение за државјанство
- Извод од матична книга на родени
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност
- Диплома за завршено соодветно образование
- Потврда за работно искуство доколку се бара
- Пополнета пријава објавена на веб страната на ЈКП „Водовод“-Битола


Јавниот оглас трае 15(петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот.

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција:

Фаза 1 - Административна селекција - Проверка на внесените податоци во пријавата со условите предвидени во огласот и проверка на приложените докази и

Фаза 2 - Интервју.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

водовод **БИТОЛА**

Датум: 23/02/21

Пријавите ќе бидат достапни на веб-страната на ЈКП „Водовод“ - Битола <http://www.vodovodbt.mk> а ќе можат и да се подигнат од архивата на ЈКП „Водовод“ - Битола секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот.

Кон пријавата кандидатите задолжително ги приложуваат потребните докази за податоците внесени во истата.

Кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Пријавите со потребната документација, кандидатите се должни да ги достават на писмено до Архивата на ЈКП “Водовод “ Битола на Ул. „Климент Охридски“ бб, со назнака „За оглас бр.01/2021“.

Изготвил:

Контролирал:

Битола
22.02.2021

ЈКП „Водовод“ - Битола
В.Д.Директор м-р Горан Козаров
